

Година: 2021

Број: 01

Тип: Јавна објава

Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка

Датум на издавање: 24.12.2021 година

Институција: Управа за јавни приходи

Бр.27-30/56 од 24.12.2021 година



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА

за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и „известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,“ за следниве правни и одговорни/физички лица:

Реден број	Назив / Име на субјект	Последна адреса на субјектот		Број на решение / известување	Датум на решение / известување
		Адреса	Град		
1	СЕЛИМИ ВЕБИ БУРИМ	ул.БРАТСТВО ЕДИНСТВО бр.33	Куманово	27-30/56-5	11.05.2021
2	МИРЕВСКИ ДООЕЛ ПРОБИШТИП	ул.Илинденска бр.8-А	Пробиштип	27-30/114-2	23.09.2021
3	Мирјана Мирче Марковска ТП	ул.Перо Наков бр.9	Куманово	27-30/195-1	26.11.2021
4	АДЕМОВА АЈФЕРА	МАКЕДОНСКА БР. 33	ВИНИЦА	27-30/180-2	02.12.2021
5	МИРЈАНА СТОЈКОВСКА АДВОКАТ ТП	3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА бр. 5/39	КУМАНОВО	27-30/196-1	02.12.2021
6	МОДА СТАР ДООЕЛ Винаца	ул.Илинденска бр.5 Винаца	Винаца	27-30/139-2	28.10.2021
	Петков Дејан	ул.Григор Прличев бр.37 Винаца			